



# БАРАЊЕ за даночно ослободување за донирање финансиски средства на спортски субјекти

БДО-ДС

\* Појолнува Управа за јавни приходи

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| ЕДБ                       | <input type="text"/> |
| Назив на даночен обврзник | <input type="text"/> |
| Адреса на седиште         | <input type="text"/> |
| Телефон                   | <input type="text"/> |
| е-пошта                   | <input type="text"/> |

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Датум и број на прием | <input type="text"/> |
|-----------------------|----------------------|

|                  |                      |      |                      |
|------------------|----------------------|------|----------------------|
| Сторно на БДО-ДС | <input type="text"/> | Број | <input type="text"/> |
|------------------|----------------------|------|----------------------|

## ПОДАТОЦИ ЗА ДОНАЦИЈА

|                                    |                       |                      |
|------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Година на важност на ваучер        | <input type="text"/>  |                      |
| Број на ваучер                     | <input type="text"/>  |                      |
| Износ на ваучер                    | <input type="text"/>  |                      |
| Износ на донација за одобрување    | <input type="text"/>  |                      |
| Примател на донација за одобрување | ЕДБ / ЕМБГ            | <input type="text"/> |
|                                    | Назив / Име и презиме | <input type="text"/> |

## ПОДАТОЦИ ЗА СОСТАВУВАЧОТ

|                       |                      |                      |                      |
|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Назив / Име и презиме | <input type="text"/> |                      |                      |
| ЕДБ / ЕМБГ            | <input type="text"/> | Датум на пополнување | <input type="text"/> |
| Својство              | <input type="text"/> | Потпис               | <input type="text"/> |

## ПОДАТОЦИ ЗА ПОТПИСНИКОТ

|               |                      |                      |                      |
|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Име и презиме | <input type="text"/> |                      |                      |
| ЕМБГ          | <input type="text"/> | Датум на пополнување | <input type="text"/> |
| Својство      | <input type="text"/> | Потпис               | <input type="text"/> |

\* Појолнува Управа за јавни приходи

Податоци за обработката

Барањето за даночно ослободување за донирање финансиски средства на спортски субјекти се поднесува заради користење на правото на намалување на пресметаниот данок согласно член 30-а од Законот за данок на добивка и член 4 од Правилникот за начинот на спроведување на даночното ослободување на обврзникот кој донирал финансиски средства на спортски субјекти.

Барањето “БДО-ДС” даночниот обврзник го доставува во електронска форма преку <http://etax.ujp.gov.mk>

При пополнување на барањето, податоците внесете ги читливо и целосно, во точно означените полиња.

Износите се искажуваат во денари, без дени.

Во образецот задолжително се внесуваат податоците за: Единствен даночен број, скратен назив и адреса на вистинско седиште за контакт.

#### Податоци за донација

- **Година на важност на ваучер** - се внесува годината за која важи ваучерот издаден од Агенција за млади и спорт.
- **Број на ваучер** - се внесува серискиот број на ваучерот.
- **Износ на ваучер** - се внесува вредноста на ваучерот изразен во денари.
- **Износ на донација за одобрување** - се внесува износот на средствата кои даночниот обврзник сака да ги донира (изразено во денари).
- **Примател на донација за одобрување** - се внесува ЕДБ за правно лице/ЕМБГ за физичко лице, назив на правно лице/име и презиме на физичко лице.

#### Сторно на Барањето

При поднесување на сторно од претходно потврдено Барање означете го полето “Сторно на БДО-ДС” со внесување на знакот “x” и во полето “Број” впишете го бројот на прием на Барањето за кое се врши сторно барање.

#### Податоци за составувачот и потписникот

Се пополнуваат податоците за составувачот и потписникот на барањето.